

Службен весник

на Република Македонија

Број 122

1 јули 2016, петок

година LXXII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3063. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Општина Штип.....	4	3071. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Општина Тетово.....	6
3064. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Општина Штип.....	4	3072. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Општина Тетово.....	7
3065. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Општина Штип.....	4	3073. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Општина Тетово.....	7
3066. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Општина Штип.....	5	3074. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Општина Струмица.....	8
3067. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Општина Центар Жупа.....	5	3075. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Општина Струмица.....	8
3068. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Општина Тетово.....	5	3076. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Општина Струмица.....	8
3069. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Општина Тетово.....	6	3077. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Општина Струга.....	9
3070. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Општина Тетово.....	6	3078. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Општина Струга.....	9

[illegible]

	Стр.		Стр.
3117. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Општина Битола.....	22	3136. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Општина Делчево.....	28
3118. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Општина Битола.....	22	3137. Решение за разрешување и именување претседател и член на Управниот одбор на Агенцијата за филм на Република Македонија.....	29
3119. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Општина Битола.....	23	3138. Тарифник за висината на надоместокот за учество во обуката на стручни лица.....	29
3120. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Општина Битола.....	23	3139. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија...	29
3121. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Општина Битола.....	23	3140. Решение за обновување на дозвола за работење на брокер.....	29
3122. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Општина Богданци.....	24	3141. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија..	30
3123. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Општина Валандово.....	24	3142. Правилник за измена на Правилникот за критериумот за рангирање на субдепозитарна банка на инвестициски фонд.....	30
3124. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Општина Велес.....	24	3143. Правилник за видовите на финансиски податоци и информации поврзани со обезбедувањето на поштенските услуги и начинот на нивното доставување до Агенцијата.....	31
3125. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Општина Велес.....	25	3144. Одлука од Советот на јавните обвинители на Република Македонија.....	53
3126. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Општина Велес.....	25	3145. Одлука од Советот на јавните обвинители на Република Македонија.....	53
3127. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Општина Велес.....	25	3146. Одлука од Советот на јавните обвинители на Република Македонија.....	53
3128. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Општина Винаца.....	26	3147. Одлука од Советот на јавните обвинители на Република Македонија.....	54
3129. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Општина Врапчиште.....	26	3148. Одлука од Советот на јавните обвинители на Република Македонија.....	54
3130. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Општина Гевгелија.....	26	3149. Одлука од Советот на јавните обвинители на Република Македонија.....	55
3131. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Општина Гостивар.....	27	3150. Одлука од Советот на јавните обвинители на Република Македонија.....	55
3132. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Општина Гостивар.....	27	3151. Одлука од Советот на јавните обвинители на Република Македонија.....	55
3133. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Општина Гостивар.....	27	3152. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на картичката за здравствено осигурување и за начинот на нејзиното издавање, водење, користење и доказот за платен придонес за задолжително здравствено осигурување.....	56
3134. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Општина Гостивар.....	28	3153. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на плаќањето на здравствените услуги во примарна здравствена заштита.....	57
3135. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Општина Дебар.....	28	3154. Одлука за измена на Тарифата за награда и надоместок на трошоците за работа на адвокатите.....	58
		Огласен дел.....	1-68

**ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3063.**

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА ШТИП****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар и тоа:

Реден број	НАСЛОВ НА КНИГА	ИСБН	КОЛИЧИНА	Единечна цена во денари
1.	КАТАЛОГ: КАПИТАЛНИ КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ	978-608-4544-41-8 (т.6)	1	270,928

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Општина Штип, за потребите на СОУ „Јане Сандански“.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Штип, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4720/23
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3064.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА ШТИП****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар и тоа:

Реден број	НАСЛОВ НА КНИГА	ИСБН	КОЛИЧИНА	Единечна цена во денари
1.	КАТАЛОГ: КАПИТАЛНИ КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ	978-608-4544-41-8 (т.6)	1	270,928

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на општина Штип, за потребите на СОУ „Димитар Мирасчиев“.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Штип, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4720/24
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3065.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА ШТИП****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар и тоа:

Реден број	НАСЛОВ НА КНИГА	ИСБН	КОЛИЧИНА	Единечна цена во денари
1.	КАТАЛОГ: КАПИТАЛНИ КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ	978-608-4544-41-8 (т.6)	1	270,928

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Општина Штип, за потребите на СОУ „Коле Нехтенин“.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Штип, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4720/25
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

3066.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА ШТИП

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар и тоа:

Реден број	НАСЛОВ НА КНИГА	ИСБН	КОЛИЧИНА	Единечна цена во денари
1.	КАТАЛОГ: КАПИТАЛНИ КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ	978-608-4544-41-8 (т.6)	1	270,928

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Општина Штип, за потребите на СОУ „Славчо Стојменски“.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Штип, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4720/26
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

3067.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА ЦЕНТАР ЖУПА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар и тоа:

Реден број	НАСЛОВ НА КНИГА	ИСБН	КОЛИЧИНА	Единечна цена во денари
1.	КАТАЛОГ: КАПИТАЛНИ КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ	978-608-4544-41-8 (т.6)	1	270,928

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Општина Центар Жупа, за потребите на СОУ „АТА“.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Центар Жупа, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4720/27
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

3068.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА ТЕТОВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар и тоа:

Реден број	НАСЛОВ НА КНИГА	ИСБН	КОЛИЧИНА	Единечна цена во денари
1.	КАТАЛОГ: КАПИТАЛНИ КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ	978-608-4544-41-8 (т.6)	1	270,928

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Општина Тетово, за потребите на СОТУ „Гоце Стојчески“.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Тетово, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4720/28
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3069.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА
ТЕТОВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар и тоа:

Реден број	НАСЛОВ НА КНИГА	ИСБН	КОЛИЧИНА	Единечна цена во денари
1.	КАТАЛОГ: КАПИТАЛНИ КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ	978-608-4544-41-8 (т.6)	1	270,928

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Општина Тетово, за потребите на СОСУ „Моша Пијаде“.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Тетово, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4720/29
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3070.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА
ТЕТОВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар и тоа:

Реден број	НАСЛОВ НА КНИГА	ИСБН	КОЛИЧИНА	Единечна цена во денари
1.	КАТАЛОГ: КАПИТАЛНИ КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ	978-608-4544-41-8 (т.6)	1	270,928

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Општина Тетово, за потребите на ОСЕУ „8 Септември“.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Тетово, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4720/30
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3071.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО- РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА ТЕТОВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар и тоа:

Реден број	НАСЛОВ НА КНИГА	ИСБН	КОЛИЧИНА	Единечна цена во денари
1.	КАТАЛОГ: КАПИТАЛНИ КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ	978-608-4544-41-8 (т.6)	1	270,928

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на општина Тетово, за потребите на СОМ „Никола Штејн“.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Тетово, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4720/31
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

3072.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО- РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА ТЕТОВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар и тоа:

Реден број	НАСЛОВ НА КНИГА	ИСБН	КОЛИЧИНА	Единечна цена во денари
1.	КАТАЛОГ: КАПИТАЛНИ КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ	978-608-4544-41-8 (т.6)	1	270,928

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на општина Тетово, за потребите на СОГУ „7 Март“.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Тетово, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4720/32
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

3073.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО- РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА ТЕТОВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар и тоа:

Реден број	НАСЛОВ НА КНИГА	ИСБН	КОЛИЧИНА	Единечна цена во денари
1.	КАТАЛОГ: КАПИТАЛНИ КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ	978-608-4544-41-8 (т.6)	1	270,928

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на општина Тетово, за потребите на СОГУ „Кирил Пејчиновиќ“.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Тетово, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4720/33
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

3074.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА СТРУМИЦА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар и тоа:

Реден број	НАСЛОВ НА КНИГА	ИСБН	КОЛИЧИНА	Единечна цена во денари
1.	КАТАЛОГ: КАПИТАЛНИ КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ	978-608-4544-41-8 (т.6)	1	270,928

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Општина Струмица, за потребите на СОУ „Димитар Влахов“.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Струмица, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4720/34
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3075.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА СТРУМИЦА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар и тоа:

Реден број	НАСЛОВ НА КНИГА	ИСБН	КОЛИЧИНА	Единечна цена во денари
1.	КАТАЛОГ: КАПИТАЛНИ КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ	978-608-4544-41-8 (т.6)	1	270,928

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Општина Струмица, за потребите на СОУ „Никола Карев“.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Струмица, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4720/35
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3076.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА СТРУМИЦА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар и тоа:

Реден број	НАСЛОВ НА КНИГА	ИСБН	КОЛИЧИНА	Единечна цена во денари
1.	КАТАЛОГ: КАПИТАЛНИ КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ	978-608-4544-41-8 (т.6)	1	270,928

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Општина Струмица, за потребите на СОУ „Јане Сандански“.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Струмица, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4720/36
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3077.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА СТРУГА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар и тоа:

Реден број	НАСЛОВ НА КНИГА	ИСБН	КОЛИЧИНА	Единечна цена во денари
1.	КАТАЛОГ: КАПИТАЛНИ КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ	978-608-4544-41-8 (т.6)	1	270,928

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Општина Струга, за потребите на СОУГ „Д-р Ибрахим Темо“.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Струга, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4720/37
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

3078.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА СТРУГА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар и тоа:

Реден број	НАСЛОВ НА КНИГА	ИСБН	КОЛИЧИНА	Единечна цена во денари
1.	КАТАЛОГ: КАПИТАЛНИ КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ	978-608-4544-41-8 (т.6)	1	270,928

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Општина Струга, за потребите на СОУ „Нико Нестор“.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Струга, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4720/38
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

3079.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар и тоа:

Реден број	НАСЛОВ НА КНИГА	ИСБН	КОЛИЧИНА	Единечна цена во денари
1.	КАТАЛОГ: КАПИТАЛНИ КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ	978-608-4544-41-8 (т.6)	1	270,928

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Општина Свети Николе, за потребите на СОУ „Кочо Рацин“.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Свети Николе, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4720/39
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

3080.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА РЕСЕН

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар и тоа:

Реден број	НАСЛОВ НА КНИГА	ИСБН	КОЛИЧИНА	Единечна цена во денари
1.	КАТАЛОГ: КАПИТАЛНИ КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ	978-608-4544-41-8 (т.6)	1	270,928

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Општина Ресен, за потребите на СОУ „Цар Самоил“.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Ресен, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4720/40
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3081.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА РАДОВИШ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар и тоа:

Реден број	НАСЛОВ НА КНИГА	ИСБН	КОЛИЧИНА	Единечна цена во денари
1.	КАТАЛОГ: КАПИТАЛНИ КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ	978-608-4544-41-8 (т.6)	1	270,928

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Општина Радовиш, за потребите на СОУ „Коста Сусинов“.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Радовиш, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4720/41
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3082.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар и тоа:

Реден број	НАСЛОВ НА КНИГА	ИСБН	КОЛИЧИНА	Единечна цена во денари
1.	КАТАЛОГ: КАПИТАЛНИ КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ	978-608-4544-41-8 (т.6)	1	270,928

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Општина Пробиштип, за потребите на СОУ „Наум Наумовски - Борче“.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Пробиштип, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4720/42
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3083.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар и тоа:

Реден број	НАСЛОВ НА КНИГА	ИСБН	КОЛИЧИНА	Единечна цена во денари
1.	КАТАЛОГ: КАПИТАЛНИ КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ	978-608-4544-41-8 (т.6)	1	270,928

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Општина Прилеп, за потребите на СОУ „Ристе Ристески - Ричко“.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Прилеп, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4720/43
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

3084.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар и тоа:

Реден број	НАСЛОВ НА КНИГА	ИСБН	КОЛИЧИНА	Единечна цена во денари
1.	КАТАЛОГ: КАПИТАЛНИ КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ	978-608-4544-41-8 (т.6)	1	270,928

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Општина Прилеп, за потребите на СОУ „Кузман Јосифоски Питу“.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Прилеп, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4720/44
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

3085.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар и тоа:

Реден број	НАСЛОВ НА КНИГА	ИСБН	КОЛИЧИНА	Единечна цена во денари
1.	КАТАЛОГ: КАПИТАЛНИ КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ	978-608-4544-41-8 (т.6)	1	270,928

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Општина Прилеп, за потребите на СОУ „Орде Чопела“.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Прилеп, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4720/45
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

3086.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар и тоа:

Реден број	НАСЛОВ НА КНИГА	ИСБН	КОЛИЧИНА	Единечна цена во денари
1.	КАТАЛОГ: КАПИТАЛНИ КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ	978-608-4544-41-8 (т.6)	1	270,928

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Општина Прилеп, за потребите на СОУ „Ѓорче Петров“.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Прилеп, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4720/46
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

3087.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар и тоа:

Реден број	НАСЛОВ НА КНИГА	ИСБН	КОЛИЧИНА	Единечна цена во денари
1.	КАТАЛОГ: КАПИТАЛНИ КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ	978-608-4544-41-8 (т.6)	1	270,928

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Општина Прилеп, за потребите на СОУ „Мирче Ацев“.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Прилеп, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4720/47
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

3088.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА ОХРИД

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Реден број	НАСЛОВ НА КНИГА	ИСБН	КОЛИЧИНА	Единечна цена во денари
1.	КАТАЛОГ: КАПИТАЛНИ КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ	978-608-4544-41-8 (т.6)	1	270,928

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на општина Охрид, за потребите на СОУ „Св. Кирил и Методиј“.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на општина Охрид, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4720/48
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

3089.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА ОХРИД****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Реден број	НАСЛОВ НА КНИГА	ИСБН	КОЛИЧИНА	Единична цена во денари
1.	КАТАЛОГ: КАПИТАЛНИ КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ	978-608-4544-41-8 (т.6)	1	270,928

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на општина Охрид, за потребите на ОУТУ „Ванчо Питошески“.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на општина Охрид, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4720/49
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

3090.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА ОХРИД****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Реден број	НАСЛОВ НА КНИГА	ИСБН	КОЛИЧИНА	Единична цена во денари
1.	КАТАЛОГ: КАПИТАЛНИ КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ	978-608-4544-41-8 (т.6)	1	270,928

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на општина Охрид, за потребите на ОЕМУЦ „Св. Наум Охридски“.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на општина Охрид, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4720/50
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

3091.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА ОХРИД****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Реден број	НАСЛОВ НА КНИГА	ИСБН	КОЛИЧИНА	Единична цена во денари
1.	КАТАЛОГ: КАПИТАЛНИ КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ	978-608-4544-41-8 (т.6)	1	270,928

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на општина Охрид, за потребите на ОСУ „Св. Климент Охридски“.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на општина Охрид, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4720/51
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

3092.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА НЕГОТИНО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Реден број	НАСЛОВ НА КНИГА	ИСБН	КОЛИЧИНА	Единечна цена во денари
1.	КАТАЛОГ: КАПИТАЛНИ КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ	978-608-4544-41-8 (т.6)	1	270,928

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на општина Неготино, за потребите на СОУ „Св. Кирил и Методиј“.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на општина Неготино, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4720/52
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

3093.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Реден број	НАСЛОВ НА КНИГА	ИСБН	КОЛИЧИНА	Единечна цена во денари
1.	КАТАЛОГ: КАПИТАЛНИ КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ	978-608-4544-41-8 (т.6)	1	270,928

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на општина Македонска Каменица, за потребите на СОУ „Миле Јаневски-Џингар“.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на општина Македонска Каменица, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4720/53
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

3094.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА МАКЕДОНСКИ БРОД

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Реден број	НАСЛОВ НА КНИГА	ИСБН	КОЛИЧИНА	Единечна цена во денари
1.	КАТАЛОГ: КАПИТАЛНИ КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ	978-608-4544-41-8 (т.6)	1	270,928

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на општина Македонски Брод, за потребите на СОУ „Св. Наум Охридски“.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на општина Македонски Брод, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4720/54
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

3095.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА
МАВРОВО И РОСТУШЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Реден број	НАСЛОВ НА КНИГА	ИСБН	КОЛИЧИНА	Единечна цена во денари
1.	КАТАЛОГ: КАПИТАЛНИ КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ	978-608-4544-41-8 (т.6)	1	270,928

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на општина Маврово и Ростуше, за потребите на СОУ „Маврово-Ростуше“.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на општина Маврово и Ростуше, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4720/55
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

3096.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА
ЛИПКОВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Реден број	НАСЛОВ НА КНИГА	ИСБН	КОЛИЧИНА	Единечна цена во денари
1.	КАТАЛОГ: КАПИТАЛНИ КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ	978-608-4544-41-8 (т.6)	1	270,928

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на општина Липково, за потребите на СОУ „Исмет Јашари“.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на општина Липково, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4720/56
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

3097.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА
КУМАНОВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Реден број	НАСЛОВ НА КНИГА	ИСБН	КОЛИЧИНА	Единечна цена во денари
1.	КАТАЛОГ: КАПИТАЛНИ КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ	978-608-4544-41-8 (т.6)	1	270,928

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на општина Куманово, за потребите на СТУ „Наце Буѓони“.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на општина Куманово, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4720/57
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

3098.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА КУМАНОВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Реден број	НАСЛОВ НА КНИГА	ИСБН	КОЛИЧИНА	Единечна цена во денари
1.	КАТАЛОГ: КАПИТАЛНИ КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ	978-608-4544-41-8 (т.6)	1	270,928

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на општина Куманово, за потребите на СОУ „Перо Наков“.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на општина Куманово, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4720/58
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

3099.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА КУМАНОВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Реден број	НАСЛОВ НА КНИГА	ИСБН	КОЛИЧИНА	Единечна цена во денари
1.	КАТАЛОГ: КАПИТАЛНИ КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ	978-608-4544-41-8 (т.6)	1	270,928

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на општина Куманово, за потребите на ССОУ „Киро Бурназ“.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на општина Куманово, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4720/59
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

3100.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА КУМАНОВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Реден број	НАСЛОВ НА КНИГА	ИСБН	КОЛИЧИНА	Единечна цена во денари
1.	КАТАЛОГ: КАПИТАЛНИ КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ	978-608-4544-41-8 (т.6)	1	270,928

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на општина Куманово, за потребите на СОУГ „Сами Фрашери“.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на општина Куманово, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4720/60
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

3101.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА КУМАНОВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Реден број	НАСЛОВ НА КНИГА	ИСБН	КОЛИЧИНА	Единична цена во денари
1.	КАТАЛОГ: КАПИТАЛНИ КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ	978-608-4544-41-8 (т.6)	1	270,928

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на општина Куманово, за потребите на СОУГ „Гоце Делчев“.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на општина Куманово, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4720/61
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

3102.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА КРУШЕВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Реден број	НАСЛОВ НА КНИГА	ИСБН	КОЛИЧИНА	Единична цена во денари
1.	КАТАЛОГ: КАПИТАЛНИ КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ	978-608-4544-41-8 (т.6)	1	270,928

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на општина Крушево, за потребите на СОУ „Наум Наумовски - Борче“.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на општина Крушево, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4720/62
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

3103.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Реден број	НАСЛОВ НА КНИГА	ИСБН	КОЛИЧИНА	Единична цена во денари
1.	КАТАЛОГ: КАПИТАЛНИ КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ	978-608-4544-41-8 (т.6)	1	270,928

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на општина Крива Паланка, за потребите на СОУ „Горче Петров“.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на општина Крива Паланка, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4720/63
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

3104.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА КРАТОВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Реден број	НАСЛОВ НА КНИГА	ИСБН	КОЛИЧИНА	Единечна цена во денари
1.	КАТАЛОГ: КАПИТАЛНИ КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ	978-608-4544-41-8 (т.6)	1	270,928

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на општина Кратово, за потребите на СОУ „Митко Пенџуклиски“.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на општина Кратово, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4720/64
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

3105.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА КОЧАНИ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Реден број	НАСЛОВ НА КНИГА	ИСБН	КОЛИЧИНА	Единечна цена во денари
1.	КАТАЛОГ: КАПИТАЛНИ КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ	978-608-4544-41-8 (т.6)	1	270,928

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на општина Кочани, за потребите на СОУ „Гошо Викентиев“.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на општина Кочани, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4720/65
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

3106.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА КОЧАНИ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Реден број	НАСЛОВ НА КНИГА	ИСБН	КОЛИЧИНА	Единечна цена во денари
1.	КАТАЛОГ: КАПИТАЛНИ КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ	978-608-4544-41-8 (т.6)	1	270,928

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на општина Кочани, за потребите на СОУ „Љупчо Сантов“.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на општина Кочани, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4720/66
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

3107.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА КИЧЕВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Реден број	НАСЛОВ НА КНИГА	ИСБН	КОЛИЧИНА	Единична цена во денари
1.	КАТАЛОГ: КАПИТАЛНИ КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ	978-608-4544-41-8 (т.6)	1	270,928

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на општина Кичево, за потребите на ОСУ „Дрита“.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на општина Кичево, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4720/67
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

3108.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА КИЧЕВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Реден број	НАСЛОВ НА КНИГА	ИСБН	КОЛИЧИНА	Единична цена во денари
1.	КАТАЛОГ: КАПИТАЛНИ КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ	978-608-4544-41-8 (т.6)	1	270,928

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на општина Кичево, за потребите на ОСУ „Мирко Милески“.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на општина Кичево, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4720/68
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

3109.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Реден број	НАСЛОВ НА КНИГА	ИСБН	КОЛИЧИНА	Единична цена во денари
1.	КАТАЛОГ: КАПИТАЛНИ КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ	978-608-4544-41-8 (т.6)	1	270,928

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на општина Кавадарци, за потребите на СОЗШУ „Ѓорче Петров“.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на општина Кавадарци, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4720/69
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

3110.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Реден број	НАСЛОВ НА КНИГА	ИСБН	КОЛИЧИНА	Единечна цена во денари
1.	КАТАЛОГ: КАПИТАЛНИ КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ	978-608-4544-41-8 (т.6)	1	270,928

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на општина Кавадарци, за потребите на СОУ „Киро Спанцов - Брчко“.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на општина Кавадарци, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4720/70
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

3111.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Реден број	НАСЛОВ НА КНИГА	ИСБН	КОЛИЧИНА	Единечна цена во денари
1.	КАТАЛОГ: КАПИТАЛНИ КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ	978-608-4544-41-8 (т.6)	1	270,928

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на општина Кавадарци, за потребите на СОУГ „Добри Даскалов“.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на општина Кавадарци, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4720/71
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

3112.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Реден број	НАСЛОВ НА КНИГА	ИСБН	КОЛИЧИНА	Единечна цена во денари
1.	КАТАЛОГ: КАПИТАЛНИ КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ	978-608-4544-41-8 (т.6)	1	270,928

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Општина Илинден, за потребите на ССОУ „Илинден“.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Илинден, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4720/72
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

3113.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА ДОЛНЕНИ****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Реден број	НАСЛОВ НА КНИГА	ИСБН	КОЛИЧИНА	Единечна цена во денари
1.	КАТАЛОГ: КАПИТАЛНИ КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ	978-608-4544-41-8 (т.6)	1	270,928

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Општина Долнени, за потребите на СОУ „Преродба - Рилиндја“.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Долнени, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4720/73
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

3114.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Реден број	НАСЛОВ НА КНИГА	ИСБН	КОЛИЧИНА	Единечна цена во денари
1.	КАТАЛОГ: КАПИТАЛНИ КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ	978-608-4544-41-8 (т.6)	1	270,928

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Општина Демир Хисар, за потребите на СОУ „Крсте Петков Мисирков“.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Демир Хисар, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4720/74
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

3115.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА БЕРОВО****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Реден број	НАСЛОВ НА КНИГА	ИСБН	КОЛИЧИНА	Единечна цена во денари
1.	КАТАЛОГ: КАПИТАЛНИ КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ	978-608-4544-41-8 (т.6)	1	270,928

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Општина Берово, за потребите на ОСУ „Ацо Русковски“.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Берово, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4720/75
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

3116.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА БИТОЛА****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Реден број	НАСЛОВ НА КНИГА	ИСБН	КОЛИЧИНА	Единечна цена во денари
1.	КАТАЛОГ: КАПИТАЛНИ КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ	978-608-4544-41-8 (т.6)	1	270,928

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Општина Битола, за потребите на СОУГ „Јосип Броз Тито“.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Битола, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4720/76
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

3117.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА БИТОЛА****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Реден број	НАСЛОВ НА КНИГА	ИСБН	КОЛИЧИНА	Единечна цена во денари
1.	КАТАЛОГ: КАПИТАЛНИ КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ	978-608-4544-41-8 (т.6)	1	270,928

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Општина Битола, за потребите на СОТУ „Горѓи Наумов“.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Битола со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4720/77
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

3118.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА БИТОЛА****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Реден број	НАСЛОВ НА КНИГА	ИСБН	КОЛИЧИНА	Единечна цена во денари
1.	КАТАЛОГ: КАПИТАЛНИ КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ	978-608-4544-41-8 (т.6)	1	270,928

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Општина Битола, за потребите на СОУ „Таки Даскало“.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Битола, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4720/78
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

3119.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Реден број	НАСЛОВ НА КНИГА	ИСБН	КОЛИЧИНА	Единечна цена во денари
1.	КАТАЛОГ: КАПИТАЛНИ КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ	978-608-4544-41-8 (т.6)	1	270,928

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Општина Битола, за потребите на СОЕУ „Јане Сандански“.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Битола, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4720/79
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

3120.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Реден број	НАСЛОВ НА КНИГА	ИСБН	КОЛИЧИНА	Единечна цена во денари
1.	КАТАЛОГ: КАПИТАЛНИ КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ	978-608-4544-41-8 (т.6)	1	270,928

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Општина Битола, за потребите на СОЗУ „Кузман Шапкарев“.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Битола, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4720/80
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

3121.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Реден број	НАСЛОВ НА КНИГА	ИСБН	КОЛИЧИНА	Единечна цена во денари
1.	КАТАЛОГ: КАПИТАЛНИ КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ	978-608-4544-41-8 (т.6)	1	270,928

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Општина Битола, за потребите на ОСМУ „Д-р Јован Калаузи“.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Битола, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4720/81
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

3122.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА БОГДАНЦИ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Реден број	НАСЛОВ НА КНИГА	ИСБН	КОЛИЧИНА	Единечна цена во денари
1.	КАТАЛОГ: КАПИТАЛНИ КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ	978-608-4544-41-8 (т.6)	1	270,928

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Општина Богданци, за потребите на СОУ „Богданци“.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Богданци, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4720/82
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

3123.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА ВАЛАНДОВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Реден број	НАСЛОВ НА КНИГА	ИСБН	КОЛИЧИНА	Единечна цена во денари
1.	КАТАЛОГ: КАПИТАЛНИ КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ	978-608-4544-41-8 (т.6)	1	270,928

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Општина Валандово, за потребите на ОСУ „Гоце Делчев“.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Валандово, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4720/83
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

3124.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА ВЕЛЕС

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Реден број	НАСЛОВ НА КНИГА	ИСБН	КОЛИЧИНА	Единечна цена во денари
1.	КАТАЛОГ: КАПИТАЛНИ КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ	978-608-4544-41-8 (т.6)	1	270,928

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Општина Велес, за потребите на СОУГ „Кочо Рацин“.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Велес, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4720/84
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

3125.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА ВЕЛЕС****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Реден број	НАСЛОВ НА КНИГА	ИСБН	КОЛИЧИНА	Единечна цена во денари
1.	КАТАЛОГ: КАПИТАЛНИ КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ	978-608-4544-41-8 (т.б)	1	270,928

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Општина Велес, за потребите на ОСУ „Јовче Тесличков“.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Велес, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4720/85
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

3126.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА ВЕЛЕС****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Реден број	НАСЛОВ НА КНИГА	ИСБН	КОЛИЧИНА	Единечна цена во денари
1.	КАТАЛОГ: КАПИТАЛНИ КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ	978-608-4544-41-8 (т.б)	1	270,928

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Општина Велес, за потребите на ССОУ „Коле Неделковски“.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Велес, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4720/86
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

3127.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА ВЕЛЕС****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Реден број	НАСЛОВ НА КНИГА	ИСБН	КОЛИЧИНА	Единечна цена во денари
1.	КАТАЛОГ: КАПИТАЛНИ КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ	978-608-4544-41-8 (т.б)	1	270,928

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Општина Велес, за потребите на ССОУ „Димитрија Чуповски“.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Велес, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4720/87
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

3128.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА ВИНИЦА****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Реден број	НАСЛОВ НА КНИГА	ИСБН	КОЛИЧИНА	Единечна цена во денари
1.	КАТАЛОГ: КАПИТАЛНИ КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ	978-608-4544-41-8 (т.6)	1	270,928

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Општина Винаца, за потребите на СОУ „Ванчо Прке“.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Винаца, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4720/88
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

3129.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА ВРАПЧИШТЕ****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Реден број	НАСЛОВ НА КНИГА	ИСБН	КОЛИЧИНА	Единечна цена во денари
1.	КАТАЛОГ: КАПИТАЛНИ КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ	978-608-4544-41-8 (т.6)	1	270,928

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Општина Врапчиште, за потребите на СОУ „Неготино“.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Врапчиште, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4720/89
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

3130.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Реден број	НАСЛОВ НА КНИГА	ИСБН	КОЛИЧИНА	Единечна цена во денари
1.	КАТАЛОГ: КАПИТАЛНИ КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ	978-608-4544-41-8 (т.6)	1	270,928

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Општина Гевгелија, за потребите на СОУ „Јосиф Јосифовски“.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Гевгелија, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4720/90
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

3131.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА ГОСТИВАР

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Реден број	НАСЛОВ НА КНИГА	ИСБН	КОЛИЧИНА	Единечна цена во денари
1.	КАТАЛОГ: КАПИТАЛНИ КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ	978-608-4544-41-8 (т.6)	1	270,928

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Општина Гостивар, за потребите на СОУ „Гостивар“.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Гостивар, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4720/91
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

3132.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА ГОСТИВАР

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Реден број	НАСЛОВ НА КНИГА	ИСБН	КОЛИЧИНА	Единечна цена во денари
1.	КАТАЛОГ: КАПИТАЛНИ КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ	978-608-4544-41-8 (т.6)	1	270,928

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Општина Гостивар, за потребите на ОСТУ „Гостивар“.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Гостивар, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4720/92
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

3133.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА ГОСТИВАР

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Реден број	НАСЛОВ НА КНИГА	ИСБН	КОЛИЧИНА	Единечна цена во денари
1.	КАТАЛОГ: КАПИТАЛНИ КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ	978-608-4544-41-8 (т.6)	1	270,928

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Општина Гостивар, за потребите на СЕОУ „Гостивар“.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Гостивар, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4720/93
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

3134.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА ГОСТИВАР

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Реден број	НАСЛОВ НА КНИГА	ИСБН	КОЛИЧИНА	Единечна цена во денари
1.	КАТАЛОГ: КАПИТАЛНИ КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ	978-608-4544-41-8 (т.6)	1	270,928

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Општина Гостивар, за потребите на СОМУ „Гостивар“.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Гостивар, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4720/94
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

3135.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА ДЕБАР

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Реден број	НАСЛОВ НА КНИГА	ИСБН	КОЛИЧИНА	Единечна цена во денари
1.	КАТАЛОГ: КАПИТАЛНИ КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ	978-608-4544-41-8 (т.6)	1	270,928

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Општина Дебар, за потребите на СОУ „Здравко Чочковски“.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Дебар, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4720/95
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

3136.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Реден број	НАСЛОВ НА КНИГА	ИСБН	КОЛИЧИНА	Единечна цена во денари
1.	КАТАЛОГ: КАПИТАЛНИ КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ	978-608-4544-41-8 (т.6)	1	270,928

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Општина Делчево, за потребите на СОУ „Методија Митевски Брицо“.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Делчево, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4720/96
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

3137.

Врз основа на член 20 од Законот за филмската дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 82/2013, 18/2014, 44/2014, 129/2015, 152/2015 и 39/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 14 јуни 2016 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР
НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ФИЛМ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

1. Од должноста претседател и член на Управниот одбор на Агенцијата за филм на Република Македонија се разрешуваат:

- а) од претседател:
- Ивана Николиќ.
- б) од член:
- Петар Волнаровски.

2. За претседател и член на Управниот одбор на Агенцијата за филм на Република Македонија, се именуваат:

- а) за претседател:
- Ирина Димовска
- б) за член:
- Гуле Гулев.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-5087/1
14 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

3138.

Врз основа на член 14-м став (7) од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ број 136/2007, 130/2008, 97/2010, 53/11, 185/11, 15/13, 148/13, 28/14, 43/14, 130/14, 180/14, 78/15, 192/15 и 27/16), министерот за финансии донесе

**ТАРИФНИК
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА УЧЕСТВО
ВО ОБУКАТА НА СТРУЧНИ ЛИЦА**

Член 1

Со овој тарифник се утврдува висината на надоместокот за учество во обуката на стручни лица.

Член 2

Висината на надоместокот за учество во обуката на стручни лица изнесува 6.000,00 денари.

Член 3

Овој тарифник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-9162/3
30 јуни 2016 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р Кирил Миноски, с.р.

**КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

3139.

Врз основа на член 94, член 106 и член 107 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 07/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015 и 23/2016), постапувајќи по барањето број УП1 08-57 од 23.5.2016 година на брокерската кука Инвестброкер АД Скопје, Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 28.6.2016 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. Во Точката 2 од Решението за давање дозвола за работење на брокерската кука Инвестброкер АД Скопје бр.08-2375/4 од 16.11.2006 година, изменета со Решение бр.УП1 08-46 од 5.3.2010 година и Решение бр.УП1 08-216 од 27.11.2012 година, се додаваат три нови алинеи:

„- чување на хартии од вредност што вклучува отворање и водење на сметки на хартии од вредност во свое име, а за сметка на клиенти во депозитар, отворање и водење на сметки на хартии од вредност и за своите клиенти кои не се сопственици на тие хартии од вредност, а за сметка на нивните клиенти и други услуги со хартии од вредност по налог на клиентот (исплата на достасани побарувања од издавачите врз основа на достасани хартии од вредност, камати и дивиденди за сметка на сопствениците на тие хартии од вредност, известување за собранија на акционерите и застапување на тие собранија, плаќање на даночни обврски на клиентот врз основа на хартии од вредност кои се во негова сопственост и слично),

- прием и пренос на налози за купување и продавање на хартии од вредност на странски пазари на хартии од вредност,

- вршење дополнителни услуги за издавачите на хартии од вредност.“

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број УП1 08-57
28 јуни 2016 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

3140.

Врз основа на член 114 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015 и 23/2016) Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија постапувајќи по барањето бр.УП1 08-59 од 30.5.2016 година на седницата одржана на ден 28.6.2016 година го донесе, следното

РЕШЕНИЕ ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА БРОКЕР

1. Се обновува дозволата за работење на брокер на лицето Елена Рогановиќ Манчева од Скопје издадена со Решение бр.УП1-66 од 1.8.2011 година од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.

2. Дозволата за работење на брокер на лицето Елена Рогановиќ Манчева се обновува за период од 5 (пет) години од денот на донесување на ова решение.

3. Дозволата за работење на брокер на лицето Елена Рогановиќ Манчева престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова решение во случаите предвидени со Закон.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број УП1 08-59
28 јуни 2016 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

3141.

Врз основа на член 88 став 3 и член 191 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010,135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015 и 23/2016) Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 28.6.2016 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. СЕ НАЛОЖУВА на Македонска берза АД Скопје, во рок од 5 дена од денот на приемот на ова Решение, да изврши измена на Анекс 3 Правила за регулирање на начинот на запишување на јавно понудени хартии од вредност преку берза од Правилата за тргување на Македонска берза АД Скопје со додавање на нова точка 6 која ќе гласи:

“6. Изразување на цената и количината на јавно понудени хартии од вредност преку берза при продажба на сопствени акции

6.1. За изразувањето на количината на јавно понудени хартии од вредност што се запишуваат преку берза при продажба на сопствени акции важат правилата од член 5 од Правилата за тргување на Берзата.

6.2. По исклучок од точка 6.1, согласно одлуката за продажба на сопствени акции, може да се определи дека количината на акции на која гласи еден лот може да биде поголема од еден.

6.3. Количината на јавно понудени хартии од вредност што се запишуваат преку берза во случај на продажба на сопствени акции се изразува како природен број.

6.4. При продажбата на јавно понудени хартии од вредност преку берза во случај на продажба на сопствени акции се применува моделот “на парче”.

6.5. При продажбата на јавно понудени хартии од вредност преку берза во случај на продажба на сопствени акции, појдовна цена по која се нудат акциите за продажба е просечната пазарна цена на акциите на издавачот постигната на овластена берза во последните 12 месеци пред донесување на одлуката за продажба на

сопствени акции. По исклучок, доколку за акциите на издавачот не е формирана просечна пазарна цена во последните 12 месеци, односно не е реализирана ниту една трансакција, почетна цена по која може да се понудат за продажба сопствените акции е цената по која се стекнати сопствените акции на друштвото, без оглед на периодот на стекнување.

6.6. Минималната корекција на цена претставува најмалата дозволена промена на цената на хартијата од вредност, по внесувањето на налогот во системот.

6.7. Корекциите на внесените куповни, односно продажни цени можат да се вршат во висина од најмалку 1 денар.

6.8. За овие трансакции не важат општите ценовни ограничувања утврдени во член 55 од овие Правила.”

2. СЕ ЗАДОЛЖУВА Македонска берза АД Скопје, по постапувањето од точка 1 од Решението, да достави до Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија пречистен текст на Анекс 3 од Правилата за тргување на Македонска берза АД Скопје.

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број УП1 08-65
28 јуни 2016 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

3142.

Врз основа на член 190 став 4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010,135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015 и 23/2016) и врз основа на член 38 став 4 од Законот за инвестициски фондови („Службен весник на Република Македонија“ бр. бр.12/2009, 67/2010, 24/2011, 188/2013, 145/2015 и 23/2016), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 28.6.2016 година, донесе

ПРАВЛНИК ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КРИТЕРИУМОТ ЗА РАНГИРАЊЕ НА СУБДЕПОЗИТАРНА БАНКА НА ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД

Член 1

Во Правилникот за критериумот за рангирање на субдепозитарна банка на инвестициски фонд („Службен весник на Република Македонија“ бр.103/2013, 32/2014, 101/2014. 28/2015 и 126/2015) во член 8 зборовите: „во рок од една година од денот на донесување на овој Правилник“ се заменуваат со зборовите: „90 дена од влегување во сила на овој Правилник“.

Член 2

Овој Правилник е од времен карактер со важност од најмногу 90 дена.

Член 3

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 08-696/3
28 јуни 2016 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

**АГЕНЦИЈА ЗА ПОШТИ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА****3143.**

Врз основа на член 25 став 2 и член 51 став 7 од Законот за поштенски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.158/2010, 27/2014, 42/2014, 187/2014, 146/2015 и 31/2016), Комисијата како орган на Агенцијата за пошти на состанокот одржан на ден 28.6.2016 година донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА ВИДОВИТЕ НА ФИНАНСИСКИ ПОДАТОЦИ И
ИНФОРМАЦИИ ПОВРЗАНИ СО ОБЕЗБЕДУВАЊЕТО
НА ПОШТЕНСКИТЕ УСЛУГИ И НАЧИНОТ
НА НИВНОТО ДОСТАВУВАЊЕ ДО АГЕНЦИЈАТА****Член 1**

Со овој Правилник се пропишуваат видовите на финансиските податоци и информации поврзани со обезбедувањето на поштенските услуги кои давателите на поштенските услуги се должни да ги доставуваат до Агенцијата за пошти (во натамошниот текст: Агенција) заради извршување на нејзините надлежности, како и начинот на нивното доставување.

Член 2

1) Финансиските податоци и информациите од член 1 на овој Правилник се доставуваат во форма на извештај за обезбедување на поштенски услуги до Агенцијата на секои шест месеци.

2) Постојат два вида на извештаи и тоа Извештај за обезбедување на универзална услуга за давателот на универзалната услуга (Прилог 1) и Извештај за обезбедување на поштенски услуги за давателите на слободниот поштенски пазар (Прилог 2) кои се составен дел на овој Правилник.

3) Извештаите од став 2 на овој член за првата половина од календарската година (1 јануари - 30 јуни) се доставуваат до 1 септември, а за втората половина од календарската година (1 јули - 31 декември) се доставуваат до 1 март наредната година.

4) Извештаите од став 2 на овој член треба да бидат заверени со потпис од законскиот застапник на давателот на поштенските услуги или лице овластено од законскиот застапник, а документот со кој се потврдува овластувањето на законскиот застапник треба да биде заверен со печат на давателот на поштенските услуги и истите се доставуваат до Агенцијата.

5) Извештаите од став 2 на овој член се доставуваат електронски на официјалната електронска адреса на Агенцијата и во хартиена копија заверена со потпис од законскиот застапник, идентична на електронската верзија.

6) Хартиената копија од Извештаите од став 2 на овој член се доставува во рок од 3 (три) дена од денот на испраќањето по електронски пат, да се предадат непосредно во Агенцијата или да се испратат по пошта.

7) Извештајот за обезбедување на универзалната услуга од став 2 на овој член особено ќе содржи податоци за:

а) давателот на поштенските услуги

б) вкупен обем остварен од обезбедување на поштенски услуги

в) начин на прием на поштенски пратки

г) географско подрачје на кое се обезбедуваат поштенските услуги

д) податоци за точки за пристап

ѓ) податоци за број на вработени

е) податоци за број на возила за обезбедување на поштенски услуги

ж) податоци за пристап до поштенска мрежа

з) податоци за рекламации

и) податоци за финансиски податоци од обезбедување на поштенските услуги.

8) Извештајот за обезбедување на поштенски услуги од став 2 на овој член особено ќе содржи податоци за:

а) давателот на поштенски услуги

б) вкупен обем остварен од обезбедување на поштенски услуги

с) географско подрачје на кое се обезбедуваат поштенските услуги

д) податоци за број на вработени

е) податоци за број на возила за обезбедување на поштенски услуги

ф) податоци за рекламации и

г) податоци за финансиски податоци од обезбедување на поштенските услуги

9) Агенцијата може доверливите информации добиени од давателите на поштенски услуги да ги користи само за цели за коишто тие се побарани со почитување на доверливоста на истите.

10) Доколку Агенцијата утврди дека податоците содржани во Извештаите од став 2 на овој член што се доставуваат до Агенцијата не се во согласност со реалните податоци, давателите на поштенските услуги треба да достават точни податоци и информации до Агенцијата во рок од 15 (петнаесет) дена од денот на откривањето на неусогласеноста.

Член 3

1) Давателите на поштенските услуги се должни да и достават на Агенцијата информации и финансиски податоци согласно овој Правилник почнувајќи од календарската 2016 година.

2) Со денот на влегување во сила на овој правилник, престанува да важи Правилникот за видовите на финансиски податоци и информации поврзани со обезбедувањето на поштенските услуги и начинот на нивното доставување до Агенцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 146/2011).

3) Овој Правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-134/5
28 јуни 2016 година
Скопје

Агенција за пошти
Комисија
Претседател,
Љупчо Мешков с.р.

ПРИЛОГ 1

ИЗВЕШТАЈ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА УНИВЕРЗАЛНА УСЛУГА

Основни податоци за подносителот на извештајот	
Број на дозвола	
Период за кој се однесува извештајот	
Име на подносител	
Фирма (полно име)	
Фирма (скратено име)	
Седиште на фирма	
Телефонски број	
Број на факс	
e-mail	
Веб-страница	

1. Обем остварен од обезбедување на поштенски услуги

1	2	3	4	5	6	7	8
		Остварен Процент	Број				Забелешки
			Внатрешен поштенски сообраќај		Меѓународен поштенски сообраќај		
			Физички лица	Правни лица	Појдовен	Дојдовен	
1. Обем остварен од обезбедување на поштенски услуги во прием							
ВКУПЕН ОБЕМ ОСТВАРЕН ОД ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПОШТЕНСКИ УСЛУГИ (I+II+III)							
I	Вкупен обем остварен од услугите во рамките на универзална услуга(1+2+3+4+5)						
1	Вкупен обем на пратки за кореспонденција (1.1 +1.2)						
1.1	Писма						
* Вкупен обем на писма во рамките на универзалната услуга							
* Вкупен обем на писма во резервираниот дел (до 50 грама)							
* Вкупен обем на препорачани писма во рамките на универзалната услуга							
* Вкупен обем на препорачани писма во резервираниот дел (до 50 грама)							
* Вкупен обем на вредносни писма во рамките на универзалната услуга							
* Вкупен обем на вредносни писма во рамките на резервираниот дел (до 50 грама)							
1.2	Поштенски картички						
2	Вкупен обем на мали пакети						
3	Вкупен обем на пакети (3.1+3.2)						
3.1	Обични пакети						
* до 10 /20 *кг.							
3.2	Вредносни пакети						
* до 10 /20*кг.							
4	Печаттени работи (книги, каталози, весници и списанија)						
5	Обезбедување на поштенски пратки за слепи лица и за лица со делумно оштетен вид						
6.	Директна пошта						
* Директна пошта адресирани пратки							
* Директна пошта неадресирани пратки							
7.	Хибридна пошта*						
- печатење, ковертирање							
- пратки							
II	Вкупен обем остварен од услугите надвор од универзална услуга(1+2+3+4+5+6)						
1.	Вкупен обем на писма надвор од универзалната услуга						
2.	Вкупен обем на пакет надвор од универзалната услуга						
2.1	Обични пакети						
2.2	Вредносни пакети						
3.	Нотарски писма						
4.	Експресни услуги*						
5.	Курирски услуги*						
6.	Вкупен обем на останати услуги надвор од универзалната услуга						

до 20* кг за пакети во меѓународен поштенски сообраќај

** Курирски услуги* се поштенски услуги во која поштенската пратка е постојано во придружба на еден доставувач. Курирска услуга може да содржи било каква поштенска пратка.

** Експресни услуги* се услуги кои со цел побрза достава и поголема сигурност во процесот на приемот, дистрибуцијата и доставата на пратката содржи одредени карактеристики како што се: гарантирање достава до одреден ден, можност за промена на местото и адресата на достава на пратката, потврда на испраќачот за прием на пратката, следење на пратката. Експресна услуга може да содржи било каква поштенска пратка

** Масовна пошта* содржи поштенски пратки испратени од еден корисник при еден прием во исто место во рочно определен обем. Масовната пошта вклучува сметки, фактури, финансиски извештаи, и други различни масовни пораки или директна пошта која може да бидат донесени во единиците на давателот на поштенски пратки (физички или електронски) или давателот да изврши прием во деловните простории на испраќачот, во главно сортирани. За масовна пошта обично се наплаќа пониска цена од регуларната цена за единична пошта регулирана со меѓусебен договор или по пат на попуст добиен од ценовникот.

2. Начин на прием на поштенски пратки				
Начин на прием на поштенски пратки		Внатрешен поштенски сообраќај	Надворешен поштенски сообраќај	Забелешки
1.	Вкупен обем на поштенски пратки примени поштенски единици			
	*писма			
	*пакети			
2.	Вкупен обем на поштенски пратки примени преземени во деловните простории на корисниците			
	*писма			
	*пакети			
3.	Вкупен обем на поштенски пратки собирани од поштенските сандачиња			
	*писма			
4.	Вкупен обем на поштенски пратки примени во центар за големи корисници			
	*писма			
	*пакети			

3. Географско подрачје			
	Географско подрачје на кое се обезбедуваат поштенските услуги	Да се наведе населеното место	Забелешки
1.	Цела територија на Република Македонија	Да/Не	
2.	Едно/повеќе населени места	1.	
		2.	
		3.	
3.	Меѓународен сообраќај		

4. Точки за пристап			
Податоци за точки на пристап		Број	Забелешка
1.	Вкупен број на точки на пристап за прием на пратки		
1.1	Број на поштенски единици		
	* број на пошти		
	* број на шалтерски пошти		
	* број на сезонски пошти		
	* број на истурени шалтери		
	* број на подвижни пошти		
	* број на договорни пошти		
1.2	Број на изменични пошти		
1.3	Број на пошти за царнење		
1.4	Број на писмоносни станици на пошторазнесувачи		
1.5	Број на посебни организациски единици		
1.6	Број на поштенски преградоци		
1.7	Број на дистрибутивни центри		
1.8	Број на поштенски центри		
1.9	Број на поштенски сандачиња		
1.10	Број на збирни поштенски сандачиња		
2.	Вкупен број на точки на пристап за достава на поштенски пратки		
2.1	Број на доставени реони		
	* во урбано населено место		
	* во рурално населено место		
3.	Број на поштенски единици кои ги обезбедуваат сите поштенски услуги		
4.	Број на договорни поштенски единици		

5. Вработени			
Податоци за вработени		Број	Забелешки
1.	Вкупен број на вработени		
	* број на вработени ангажирани во процесот на обезбедување на услуги		
	* број на вработени ангажирани во администрација		
	* ангажирани по договор за вршење на услуги		
2.	Број на пошторазнесувачи (вклучени се во 1)		
3.	Број на договорни пошторазнесувачи (не се вклучени во 1)		

6. БРОЈ НА ВОЗИЛА		
Податоци за возила	Број	Забелешки
1. Вкупен број на возила за обезбедување на поштенски услуги		
1.1 Број на моторни возила		
1.2 Број на скутери/мопеди		
1.3 Друго		

7. Број на даватели кои користат пристап до поштенска мрежа

Податоци за пристап до поштенска мрежа	Број	Забелешки
1. Вкупен број на даватели на поштенски услуги кои користат пристап до поштенска мрежа		
2. Вкупен обем на поштенски пратки за пристап до поштенска мрежа		
2.1 Обем на поштенски пратки во пристап до поштенска мрежа во рамките на универзалната услуга		
* Писма со тежина до 2 кг.		
* Поштенски картички		
* Препорачани поштенски пратки		
* Писма со означена вредност		
* Пакети до 10 кг.		
* Директна пошта		
2.2 Обем на поштенски пратки во пристап до поштенска мрежа во рамки на резервираната услуга		
* Писма со тежина		
* Поштенски картички		
* Препорачани поштенски пратки		
* Писма со означена вредност		
* Директна пошта		

[illegible]

* обични писма												
* препорачани писма												
* вредносни писма												
* пакети												
* вредносни пакети												
5. Вкупен износ за извршен надомест за штета												
* обични писма												
* препорачани писма												
* вредносни писма												
* пакети												
* вредносни пакети												

*негативна или оправдана рекламација е рекламација за поштенска пратка за која е утврдено дека има пречекување на рокот за достава, за оштетена/намалена содржина или изгубена пратка

* позитивна или неоправдана рекламација е рекламација за поштенска пратка за која е утврдено дека е извршена услугата

9. Финансиски податоци			
Финансиски податоци од обезбедување на поштенски услуги	Износ		Забелешки
	Внатрешен поштенски сообраќај	Меѓународен поштенски сообраќај	
1. Остварен вкупен приход			
2. Вкупно остварени приходи од обезбедување на поштенски услуги			
2.1 Вкупни приходи од обезбедување на поштенски услуги во рамките на универзалната услуга			
* писма			
* пакети			
* други останати услуги во рамки на универзалната услуга			
2.2 Вкупни приходи од обезбедување на поштенски услуги во рамките на резервираната услуга			
2.3 Вкупни приходи од обезбедување на поштенски услуги надвор од универзалната услуга			
* писма			
* пакети			
* други останати услуги надвор од универзалната услуга			
2. Вкупни расходи			

ПРИЛОГ 2

ИЗВЕШТАЈ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПОШТЕНСКИ УСЛУГИ	
Основни податоци за подносителот на извештајот	
Број на дозвола	
Период за кој се однесува извештајот	
Име на подносител	
Фирма (полно име)	
Адреса на фирмата	
Телефонски број	
Број на факс	
e-mail	
Веб-страница	

1. ОБЕМ ОСТВАРЕН ОД ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПОШТЕНСКИ УСЛУГИ												
Вкупен обем осварен од обезбедување на поштенски услуги	Обични услуги		Вредносни услуги		Препорачан и услуги		Експресни услуги*		Курирски услуги*		Други услуги	
	Внатрешен поштенски сообраќај	Меѓународен поштенски сообраќај	Внатрешен поштенски сообраќај	Меѓународен поштенски сообраќај	Внатрешен поштенски сообраќај	Меѓународен поштенски сообраќај	Внатрешен поштенски сообраќај	Меѓународен поштенски сообраќај	Внатрешен поштенски сообраќај	Меѓународен поштенски сообраќај	Внатрешен поштенски сообраќај	Меѓународен поштенски сообраќај
1. Пратки за кореспонденција												
Писма до 2 кг												
Писма над 2 кг												
б) пакети												
Пакети до 10 кг												
Пакети над 10 кг												
в) Мали пакети												
г) Директна пошта												
Адресирани пратки												
Неадресирани пратки												
д) Хибридна пошта												
ѓ) Масовна пошта*												
е) Печатени работи												
ж) Други поштенски пратки												
з) Нотарски писма												

***Експресни услуги** се услуги кои со цел побрза достава и поголема сигурност во процесот на приемот, дистрибуцијата и доставата на пратката содржи одредени карактеристики како што се: гарантирање достава до одреден ден, можност за промена на местото и адресата на достава на пратката, потврда на испраќачот за прием на пратката, следење на пратката. Експресна услуга може да содржи било каква поштенска пратка

2. Географско подрачје		
ГЕОГРАФСКОТО ПОДРАЧЈЕ НА КОЕ СЕ ОБЕЗБЕДУВААТ ПОШТЕНСКИТЕ УСЛУГИ	Населено место	Забелешки
1.1 Цела територија на Република Македонија	Да/Не	
1.2 Едно/повеќе населени места	1	
	2	
	3	
	1	
	2	
2. Меѓународен сообраќај		

3. Точки за пристап		
Податоци за точки на пристап за прием на пратки	Број	Забелешки
1. Вкупен број на точки на пристап за прием на пратки		
2 Број на "call" центри		
3 Друго		

4. Број на вработени			
Податоци за вработени		Број	Забелешки
1.	Вкупен број на вработени		
* број на вработени ангажирани во процесот на обезбедување на поштенски услуги			
* број на вработени ангажирани во администрација			
2.	Број на пошторазнесувачи		
3.	Број на договорни пошторазнесувачи		

5. Број на возила		
Податоци за возила	Број	Забелешки
1. Вкупен број на возила за обезбедување на поштенски услуги		
1.1 Број на моторни возила		
1.2 Број на скутери		
1.3 Друго		

6. Рекламации

[illegible]

4. Вкупен износ за извршен надомест за штета											
* обични писма											
* препорачани писма											
* вредносни писма											
* пакети											
* вредносни пакети											

*негативна или оправдана рекламација е рекламација за поштенска пратка за која е утврдено дека има пречекорување на рокот за достава, за оштетена/намалена содржина или изгубена пратка

* позитивна или неоправдана рекламација е рекламација за поштенска пратка за која е утврдено дека е извршена услугата

7. Финансиски податоци			
Финансиски податоци од обезбедување на поштенски услуги	Износ		Забелешки
	Внатрешен поштенски сообраќај	Меѓународен поштенски сообраќај	
1. Вкупно остварени приходи од обезбедување на поштенски услуги			
1.1 Вкупни приходи од обезбедување на поштенски услуги во рамките на универзалната услуга			
* писма			
* пакети			
* други останати услуги во рамки на универзалната услуга			
1.2 Вкупни приходи од обезбедување на поштенски услуги надвор од универзалната услуга			
* писма			
* пакети			
* други останати услуги надвор од универзалната услуга			
2. Вкупни расходи			

**СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****3144.**

Советот на јавните обвинители на Република Македонија - Скопје согласно со член 9 алинеја 3 член 43 и член 47 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/07), на одржаната сто и деветнаесеттата седница на ден 29.6.2016 година ја донесе следната

ОДЛУКА**I**

На Воислав Гавровски роден на 28.6.1951 година, избран на 14.4.2009 година за јавен обвинител во Јавно обвинителство на Република Македонија, без ограничување на траење на мандатот со Одлука СОИ бр. 1/09 на Советот на јавните обвинители на Република Македонија, му се утврди престанок на функцијата јавен обвинител поради исполнување на условите за старосна пензија.

II

Функцијата јавен обвинител и работниот однос му престанува заклучно со 30.6.2016 година.

III

Оваа одлука влегува во сила од денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОП бр. 1/16
29 јуни 2016 година
Скопје

Совет на јавните обвинители
на Република Македонија
Претседател,
Петар Аневски, с.р.

3145.

Советот на јавните обвинители на Република Македонија - Скопје согласно со член 9 алинеја 3 член 43 и член 47 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/07), на одржаната сто и деветнаесеттата седница на ден 29.6.2016 година ја донесе следната

ОДЛУКА**I**

На Аница Петровска родена на 4.7.1951 година, избрана на 14.4.2009 година за јавен обвинител во Вишото јавно обвинителство Битола, без ограничување на траење на мандатот со Одлука СОИ бр. 1/09 на Советот на јавните обвинители на Република Македонија, и се утврди престанок на функцијата јавен обвинител поради исполнување на условите за старосна пензија.

II

Функцијата јавен обвинител и работниот однос и престанува заклучно со 31.7.2016 година.

III

Оваа одлука влегува во сила од денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОП бр. 2/16
29 јуни 2016 година
Скопје

Совет на јавните обвинители
на Република Македонија
Претседател,
Петар Аневски, с.р.

3146.

Советот на јавните обвинители на Република Македонија - Скопје согласно со член 9 алинеја 3 член 43 и член 47 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/07), на одржаната сто и деветнаесеттата седница на ден 29.6.2016 година ја донесе следната

ОДЛУКА**I**

На Хабиљ Иљази роден на 26.7.1951 година, избран на 27.1.2012 година за Виш јавен обвинител на Вишото јавно обвинителство Скопје, без ограничување на траење на мандатот со Одлука СОИ бр. 1/12 на Советот на јавните обвинители на Република Македонија, му се утврди престанок на функцијата јавен обвинител поради исполнување на условите за старосна пензија.

II

Функцијата јавен обвинител и работниот однос му престанува заклучно со 31.7.2016 година.

III

Оваа одлука влегува во сила од денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОР бр. 3/16
29 јуни 2016 година
Скопје

Совет на јавните обвинители
на Република Македонија
Претседател,
Петар Аневски, с.р.

3147.

Советот на јавните обвинители на Република Македонија - Скопје согласно со член 9 алинеја 3 член 43 и член 47 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/07), на одржаната сто и деветнаесеттата седница на ден 29.6.2016 година ја донесе следната

ОДЛУКА

I

На Зулкуфли Ракипи роден на 20.7.1951 година, избран на 20.7.2009 година за јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Тетово, без ограничување на траење на мандатот со Одлука СОИ бр. 9/09 на Советот на јавните обвинители на Република Македонија, му се утврди престанок на функцијата јавен обвинител поради исполнување на условите за старосна пензија.

II

Функцијата јавен обвинител и работниот однос му престанува заклучно со 31.7.2016 година.

III

Оваа одлука влегува во сила од денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОР бр. 4/16
29 јуни 2016 година
Скопје

Совет на јавните обвинители
на Република Македонија
Претседател,
Петар Аневски, с.р.

3148.

Советот на јавните обвинители на Република Македонија - Скопје согласно со член 9 алинеја 3 член 43 и член 47 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/07), на одржаната сто и деветнаесеттата седница на ден 29.6.2016 година ја донесе следната

ОДЛУКА

I

На Костадин Кизов роден на 13.8.1952 година, со Одлука на Советот А.бр.169-2/10 од 2.7.2010 година избран е на функцијата јавен обвинител без ограничување на траење на мандатот во Основното јавно обвинителство Кичево, му се утврди престанок на функцијата јавен обвинител поради исполнување на условите за старосна пензија.

II

Функцијата јавен обвинител и работниот однос му престанува заклучно со 31.8.2016 година.

III

Оваа одлука влегува во сила од денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОР бр. 5/16
29 јуни 2016 година
Скопје

Совет на јавните обвинители
на Република Македонија
Претседател,
Петар Аневски, с.р.

3149.

Советот на јавните обвинители на Република Македонија - Скопје согласно со член 9 алинеја 3 член 43 и член 47 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/07), на одржаната сто и деветнаесеттата седница на ден 29.6.2016 година ја донесе следната

О Д Л У К А**I**

На Реџаил Шерифовски роден на 17.8.1952 година, избран на 20.7.2009 година за јавен обвинител во Основното јавно обвинителство-Ресен, без ограничување на траење на мандатот со Одлука СОИ бр. 9/09 на Советот на јавните обвинители на Република Македонија, му се утврди престанок на функцијата јавен обвинител поради исполнување на условите за старосна пензија.

II

Функцијата јавен обвинител и работниот однос му престанува заклучно со 31.8.2016 година.

III

Оваа одлука влегува во сила од денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОП бр. 6/16
29 јуни 2016 година
Скопје

Совет на јавните обвинители
на Република Македонија
Претседател,
Петар Аневски, с.р.

3150.

Советот на јавните обвинители на Република Македонија - Скопје согласно со член 9 алинеја 3 член 43 и член 47 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/07), на одржаната сто и деветнаесеттата седница на ден 29.6.2016 година ја донесе следната

О Д Л У К А**I**

На Драгољуб Цакиќ роден на 16.8.1950 година, избран на 14.4.2009 година за јавен обвинител во Вишото јавно обвинителство Скопје, без ограничување на траење на мандатот со Одлука СОИ бр. 9/09 на Советот на јавните обвинители на Република Македонија, а со Одлука СОИ бр. 1/10 од 22.2.2010 година, избран е за јавен обвинител во Јавното обвинителство на Република Македонија, му се утврди престанок на функцијата јавен обвинител поради исполнување на условите за старосна пензија.

II

Функцијата јавен обвинител и работниот однос му престанува заклучно со 31.8.2016 година.

III

Оваа одлука влегува во сила од денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОП бр. 7/16
29 јуни 2016 година
Скопје

Совет на јавните обвинители
на Република Македонија
Претседател,
Петар Аневски, с.р.

3151.

Советот на јавните обвинители на Република Македонија - Скопје согласно со член 9 алинеја 3 член 43 и член 47 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/07), на одржаната сто и деветнаесеттата седница на ден 29.6.2016 година ја донесе следната

О Д Л У К А**I**

На Јелица Медарска родена на 20.8.1952 година, избрана на 14.04.2009 година за јавен обвинител во Вишото јавно обвинителство-Скопје, без ограничу-

вање на траење на мандатот со Одлука СОИ бр. 1/09 на Советот на јавните обвинители на Република Македонија, и се утврди престанок на функцијата јавен обвинител поради исполнување на условите за старосна пензија.

II

Функцијата јавен обвинител и работниот однос и престанува заклучно со 31.8.2016 година.

III

Оваа одлука влегува во сила од денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОР бр. 8/16	Совет на јавните обвинители
29 јуни 2016 година	на Република Македонија
Скопје	Претседател,
	Петар Аневски, с.р.

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

3152.

Врз основа на член 27 и член 56 став 1 точка 3 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 19/2011, 53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014, 113/2014, 188/2014, 20/2015, 61/2015, 98/2015, 129/2015, 150/2015, 154/2015, 192/2015, 217/2015, 27/2016 и 37/2017), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на 25 април 2016 година, донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА КАРТИЧКАТА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И ЗА НАЧИНОТ НА НЕЈЗИНОТО ИЗДАВАЊЕ, ВОДЕЊЕ, КОРИСТЕЊЕ И ДОКАЗОТ ЗА ПЛАТЕН ПРИДОНЕС ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

Во Правилникот за формата и содржината на картичката за здравствено осигурување и за начинот на нејзиното издавање, водење, користење и доказот за платен придонес за задолжително здравствено осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 57/2013), во членот 4 ставот 3 се менува и гласи:

„Еднаш внесените податоци во чипот од картичката не може да се менуваат.“

Член 2

Во член 5 став 1 зборовите „и доказ за извршена уплата на трошоците за издавање на картичката согласно Правилникот за висината за трошоците за издавање, замена на загубена или оштетена и за повторно активирање на блокирана електронска картичка за здравствено осигурување, како и начинот на нивното плаќање“ се бришат.

Во членот 5 став 2 зборовите „и доказ за извршена уплата на трошоците за издавање на картичката согласно Правилникот за висината за трошоците за издавање, замена на загубена или оштетена и за повторно активирање на блокирана електронска картичка за здравствено осигурување, како и начинот на нивното плаќање за сите лица наведени во барањето“ се бришат.

Во членот 5 се додава нов став 16 кој гласи:

„Трошоците за издавање на картичката се плаќаат согласно Правилникот за висината за трошоците за издавање, замена на загубена или оштетена и за повторно

активирање на блокирана електронска картичка за здравствено осигурување, како и начинот на нивното плаќање.“

Член 3

Во членот 8 став 2 се брише.

Член 4

Членот 9 се менува и гласи:

„Губењето на картичката корисникот го пријавува во подрачната служба на Фондот кој во соработка со Службен весник на Република Македонија по службена должност разменува податоци за корисниците кои ја изгубиле картичката.“

Член 5

Во членот 10 став 6 се брише.

Член 6

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивање на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02-6693/2
28 април 2016 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Елена Трпковска, с.р.

3153.

Врз основа на член 56 став 1 точка 3 а во врска со членот 69 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014, 113/2014, 188/2014, 20/2015, 61/2015, 98/2015, 129/2015, 150/2015, 154/2015, 192/2015, 217/2015, 27/2016 и 37/2016), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на 25 април 2016 година, донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ ВО ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Член 1

Во Правилникот за начинот на плаќањето на здравствените услуги во примарна здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 42/2012, 176/2013 и 47/2014), во членот 8 ставот 5 се менува и гласи:

„По исклучок од ставот 4 на овој член, како рурални подрачја односно места, може да се утврдат:

- населените места во кои се наоѓа здравствена установа изградена согласно Одлуката на Владата на Република Македонија за изградба на амбуланти во рурални подрачја, доколку исполнуваат еден од условите предвидени во став 4 на овој член;

- населените места определени со одлука на Министерството за здравство, во кои се наоѓа приватна здравствена установа од примарна здравствена заштита, која користи простории на јавна здравствена установа под закуп и во која согласно член 60 став (3) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16 и 37/16) ќе се укажува здравствена заштита без учество на медицинска сестра во тимот.“

Член 2

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02-9271/1
20 јуни 2016
Скопје

Управен одбор
Заменик на претседателот,
Ангел Митевски, с.р.

АДВОКАТСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3154.

Врз основа на член 23 од Статутот на Адвокатска комора на Република Македонија, Управниот одбор на Адвокатската комора на Република Македонија на седница одржана на ден 20.6.2016 година ја донесе следната

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ТАРИФАТА ЗА НАГРАДА И НАДО- МЕСТОК НА ТРОШОЦИТЕ ЗА РАБОТА НА АДВОКАТИТЕ

Член 1

Во член 4 став 1 пред зборот „камата“ се додава зборот „казнена“.

Член 2

Членот 8 став 1 се менува и гласи:

I. Награда за пишување на писмени состави (поднесоци)

1. За пишување на поднесоци со кои се поведува постапка, договори, образложени поднесоци, приговори, одговори и изјави на последна волја, предлог за извршување, наградата се определува според висината на барањето во поднесокот или според пропишаната дисциплинска или друга мерка и според пропишаната казна.

2. За поднесоци со барање:

- до 10.000,00 денари изнесува 1.000,00 денари.

- од 10.001,00 до 50.000,00 денари наградата изнесува..... 3.000,00 денари.

- од 50.001,00 денари до 100.000,00 денари наградата изнесува 4.000,00 денари.

- од 100.001,00 денари до 300.000,00 денари или пропишана дисциплинска мерка, парична казна или затвор до 1 година, наградата изнесува.....5.000,00 денари.

- од 300.001,00 денари до 600.000,00 денари или казна затвор до три години наградата изнесува..6.000,00 денари.

- од 600.001,00 денари до 1.000.000,00 денари или казна затвор до пет години наградата изнесува..... 7.000,00 денари.

- од 1.000.001,00 денари до 2.500.000,00 денари или казна затвор до десет години наградата изнесува..... 9.000,00 денари.

- од 2.500.001,00 денари до 5.000.000,00 денари или казна затвор до петнаест години, како и во полициска постапка наградата изнесува 12.000,00 денари.

- Над 5.000.001 денари, казна затвор над петнаест години или доживотен затвор наградата изнесува..... 18.000,00 денари.

3. Награда за предлог за издавање на нотарски платен налог, како и приговор против нотарски платен налог, во предлозите со вредност над 10.001,00 денари, изнесува 70% од предвидената во точка 2.

4. За поднесоците со кои се поведува постапка пред Уставен суд, за статусни и станбени спорови, спорови и постапки за заштита на авторски права, патенти и лиценци, индустриска сопственост, наградата изнесува колку максималната во точка 2.

5. За застапување и одбрана пред судовите, јавно обвинителство, нотари, извршители, центри за социјална работа, работодавецот, полициските, инспекциските и други органи, како и преземање на дејствија од точка 2 на овој став кои се одвиваат во повеќе денови, без оглед дали се одржани, продолжени или одложени, како и за рочиштето за објавување на Одлука, секој започнат ден се смета за ново застапување, односно нова одбрана.

Во оставинска постапка пред нотар каде со закон е предвидено задолжително учество на адвокат, наградата и трошоците за соодветното правно дејствие за адвокатите кои учествуваат во тоа правно дејствие без оглед на нивниот број изнесува 50% од наградата и трошоците на нотарот.

6. За работни спорови и вонпарничните постапки, наградата изнесува 7.000,00 денари.

7. Во постапка за развод на брак и други спорови од семејни односи, наградата изнесува 7.000,00 денари.

8. За состав и пишување на нормативни акти, наградата се договара со писмен договор.

9. Во поднесоците во кои покрај главното барање се предлага времена мерка или предлог за обезбедување докази, наградата се зголемува за 20%.

10. Во поднесоците во кои има тужба и противтужба, наградата се определува според збирот на двете барања.

11. Во поднесокот во кој има повеќе учесници, наградата се зголемува по 50% за секое наредно лице, а за секое наредно лице од спротивната страна по 25%, но не повеќе од пет пати од предвидената награда од член 8 од Тарифата.

12. За необразложени поднесоци, изјави, молби, полномошна со кои е овластен адвокатот за застапување и преземање на дејствија во име на властодавецот во сите постапки и други видови полномошна како и трошковници и други слични поднесоци, наградата е како најниската награда од точка еден.

13. За поднесоците во кои се бранети повеќе лица, наградата од точка осум се зголемува по 50% за секое наредно лице, а ако има сообвинети за секое наредно лице по 25%, но не повеќе од пет пати од предвидената награда од член 8 од Тарифата.

14. За изготвување на правни мислења, анализи и учество на состаноци на кои се даваат усмени правни мислења, наградата изнесува 9.000,00 по час.

15. За состав на апликација пред ЕСЧП, наградата изнесува 60.000,00 денари, а за секој нареден поднесок за комуникација со судот наградата изнесува 15.000,00 денари.

16. Во постапка пред меѓународна арбитража и меѓународни судови, во спорови со вредност до 5.000.000,00 евра, наградата изнесува 20.000,00 денари за секој започнат час.

Во спорови од 5.000.001,00 евра до 10.000.000,00 евра, наградата изнесува 30.000,00 денари за секој започнат час.

Над 10.000.001,00 евра наградата изнесува 40.000,00 денари за секој започнат час, а во меѓународни кривични судови наградата изнесува 40.000,00 денари за секој започнат час.

17. За изготвување на акти за постапки пред Централен регистар на РМ:

- Промена на е-маил адреса, пријава на работно време и објава на ликвидација, наградата изнесува 1.000,00 денари.

- За статусна промена наградата изнесува 3.000,00 денари. Ако истовремено се прават повеќе статусни промени, наградата се зголемува 50% за секоја наредна промена.

- За основање на трговски друштва и други правни лица, наградата изнесува 9.000,00 денари.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, во кој ќе биде објавен и пречистен текст на Тарифата за награда и надоместок на трошоците за работа на адвокатите.

Бр. 02-821/1/1
22 јуни 2016 година
Скопје

Адвокатска комора
на Република Македонија
Претседател,
Никола Додевски, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Ангела Атанасова
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2016 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2016122